

ДОГОВОР
За јавна набавка на Лични-заштитни средства Дел 2-заштитни обулки
за потребите на ЈП ВОДОВОД Куманово за период од 1(една) година

Склучен на ден 23.02.2021 година помеѓу:

1. ЈП ВОДОВОД Куманово, со седиште во Куманово на ул.Фетка наскова бр.22 Куманово застапувано од Горан Стојковски, В Д Директор, со МБС 4031245 во понатамошен текст: Договорен орган, и
2. Друштво за трговија и услуги СТЕНСО –МАК ДОО увоз-извоз Скопје, Бул. " Србија " бр. 13А застапувано од Управителот Никола Георгиев со МБС 7144520 во понатамошен текст: Носител на набавката.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој договор е набавка на Лични-заштитни средства, Дел 2-заштитни обулки за потребите на ЈП ВОДОВОД Куманово, согласно техничката спецификација, согласно одлуката за јавна набавка, по Оглас бр.00518/2021, и одлуката за избор на најповолна понуда од 17.02.2021 година. Спецификацијата на предметот на набавката по вид, количини и квалитет е дадена во понудата од, која е составен дел на овој договор.

ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Вкупната вредност, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, на набавката од член 1 на овој договор изнесува 239.115,20 денари со пресметан ДДВ, односно 202.640,00 без пресметан ДДВ и ДДВ на износ од 36.475,20 денари.

Во цената се пресметани царината, данокот на додадена вредност, трошоци за транспорт и други трошоци до седиштето на Договорниот орган.

Договорниот орган нема обврска да го порача предметот на набавката во вкупните количини наведени во спецификацијата од член 1 од Договорот.

РАЗЛИКИ ВО ЦЕНА (Корекција на цени)

Член 3

Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата ќе бидат фиксни и непроменливи за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 4

Договорот се склучува на определено време за период од 1 (една) година од денот на неговото склучување или до целосна реализација на вредноста на договорот (што прво ќе достаса).

ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 5

Носителот на набавката се обврзува предметот на набавката договорот да го испорачува sukcesивно, најдоцна во рок од 7 (седум) дена по писмена порачка од страна на Договорниот орган на локација - објекти на ЈП "Водовод" Куманово, со паритет франко објекти на ЈП Водовод Куманово. Во колку поради ненавремена испорака од страна на Носителот на набавката ќе предизвикаат штетни последици кај Набавувачот истиот може да бара и надомест на штета.

Испораката на стоките се смета за извршена по потпишувањето на испратницата од овластеното лице на Договорниот орган и овластеното лице на Носителот на набавката.

Носителот на набавката се обврзува да врши испорака на предметот на набавката согласно со квалитетот и техничките барања и карактеристики наведени во понудата. При секоја испорака на предметот на набавка, носителот на набавката задолжително доставува декларација на доставената стока и сертификат за квалитет од производителот. Доколку квалитетот отстапува од утврдениот во овој договор, набавувачот има право да бара замена на предметот на набавката доколку е тоа можно, а доколку Носителот на набавката не ја заврши замената, набавувачот го задржува правото да бара надомест на штета.

КВАЛИТАТИВЕН И КВАНТИТАТИВЕН ПРИЕМ

Член 6

Квантитативниот и квалитативниот прием на предметот на набавката ќе го вршат лица овластени од страна на ЈП ВОДОВОД Куманово.

Квалитативен и квантитативен прием на предметот на набавка опишан во член 1 од овој Договор, врши Договорниот орган, со документ (испратница) потпишана од двете договорни страни.

Документот (испратница) треба да е пополнет во три примероци и мора да ги содржи истите податоци како во порачката добиена од Договорниот орган.

Во текот на примопредавањето се утврдува квалитетот и квантитетот на испорачаната стока/и.

Носителот на набавката се обврзува да врши испорака на предметот на набавката опишан во Член 1 од овој Договор согласно со квалитетот и техничките спецификации (барања), карактеристики и доставените мостри и сертификати наведени во прифатената понудата, кои се составен дел на Договорот.

Доколку квалитетот отстапува од утврдениот во овој договор, набавувачот има право да бара замена на предметот на набавката доколку е тоа можно, а доколку Носителот на набавката не ја заврши замената, Договорниот орган го задржува правото да бара надомест на штета.

Член 7

Испорака на предметот на набавката, Носителот на набавката ќе врши исклучиво врз основа на порачка на Договорниот орган.

Порачката од став 1 на овој член ја издава Договорниот орган и истата треба да биде потпишана од овластено лице.

Член 8

Порачката за предметот на набавката ќе содржи: вид на стока и количина.
Секоја испорака на предметот на набавката од страна на Носителот на набавката која нема да биде во согласност со издадената порачка или ќе биде извршена без порачка од Договорниот орган ќе се смета за неважечка, а трошоците нема да се признаат и истите ќе паднат на товар на Носителот на набавката.

РОК И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 9

Договорниот орган се обврзува плаќањето да го врши во рок од 60 (шеесет) дена од денот на испорака на стоката и прием на фактурата со целокупната пропратна, уредно заверена, документација, во архивата на ЈП Водовод Куманово.

Составен дел на фактурата е испратницата потпишана од двете договорни страни.

ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ, НЕИСПОЛНУВАЊЕ ИЛИ НЕУРЕДНО ИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 10

Во случај на доцнење со неиспорака на резервните делови или сервисирање на предметот на набавката од член 1 од овој договор од страна на Носителот на услугата, неисполнување или некавалитетно извршување на услугите Договорниот орган има право на надомест на штета и договорна казна.

Договорната казна се определува во висина од 0,5 % од вредноста на договорот за секој ден на доцнење. Договорната казна не може да надмине 5% од вкупната вредност на договорот определена со член 2 од овој договор.

РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОР

Член 11

Двете договорени страни можат да го раскинат овој Договор во случај некоја од договорените страни да не ги исполнува своите обврски, односно одредбите дефинирани со овој Договор.

Договорниот орган може еднострано да го раскине Договорот со доставување Изјава, во рок од 15 дена во случај:

- ако Носителот на набавката не ги извршува своите обврски или било која обврска дефинирана во одредбите од овој Договор и ако го доведува во прашање извршувањето на договорените обврски;
- ако Носителот на набавката се најде во состојба да не може да ги извршува повеќе своите обврски;
- ако настанат вонредни околности кои оневозможуваат извршување на Договорот

- ако економскиот оператор ги промени цените;
- во други случаи утврдени со Законот.

КОРУПЦИСКО ИЛИ ИЗМАМНИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ

Член 12

Договорните страни се согласни да ги применат највисоките стандарди за етичко и законито однесување за време на реализација на овој договор.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 13

Договорените страни се согласни за се што не е предвидено со овој договор да важат позитивните законски прописи и законот за облигациони односи.

Член 14

Кога една од договорните страни не ќе ја исполни својата обврска, другата договорна страна може да бара исполнување на обврските или да го раскине договорот. Кога една од договорните страни не ќе ја исполни својата обврска во определениот рок, другата страна, ќе и остави примерен дополнителен рок за исполнување на обврската. Ако договорната страна не ја исполнила својата обврска ниту во определениот рок, ниту во дополнителниот примерен рок, другата договорна страна може да го раскине договорот и има право да бара надомест на штета.

Член 15

Договорната страна која поради неисполнување на договорните обврски го раскинува договорот должна е за тоа да ја извести другата договорна страна без одлагање, по писмен пат.

Член 16

Договорниот орган може да го раскине договорот и без да му остави на Носителот на набавката дополнителен рок за исполнување ако од неговото однесување произлегува дека тој нема да ја изврши својата обврска ниту во дополнителниот рок.

Член 17

Изменувања и дополнување на Договорот можат да се вршат со заедничка согласност на договорните страни по писмен пат.

Договорот може да се менува со Анекс-Договор само во согласност со одредбите на позитивните законски прописи во Република Северна Македонија и тендерската документација.

Договорната страна која бара изменување или дополнување на договорот своето барање е должна да го достави до другата договорна страна во писмена форма.

Член 18

Сите спорови по овој договор, договорните страни ќе настојуваат да ги решат спогодбено, а до колку тоа не се постигне, за нивно разрешување, странките договараат месна надлежност на Основен суд Куманово.

Член 19

Овој договор е склучен во 4 (четири) еднакви примероци од кои по три за секоја договорена страна.

Договорен орган
ЗН ВODOVOD Куманово
Горан Стојковски



Одговорно лице

Носител на набавка
СТЕНСО -МАК ДОО увоз-извоз Скопје
Никола Георгиев

Одговорно лице



Дел 2 - Техничко и финансиска понуда за набавка на заштитни обувки

р.бр	Назив и технички карактеристики на предметот на набавка	Податоци за стоката која се нуди (технички опис, производител, потекло итн.)	Един. мерка	Количина	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ	ДДВ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<p>Работни чизми S5 за градежни работници</p> <p>Состав : гумени длабоки со челично капаче водено непропусливи отпорни на лизгање , масла и киселини отпор. на ниски температури меки и удобни со висина на чизмите мин.38см дебелина на гума 0.4мм- 0.7мм Величина : 39-46 според : MKC EN ISO 20345:2012 или еквивалентно</p>	<p>Чизми изработени од специјална комбинација на PVC и нитрилна гума со челична заштитна капа и платно. Горниот дел од чизмите и ѓонот се отпорни на минерални масла, масти и киселини. Имаат рефлектирачка точка во областа на петата. Поставата е од 100% полиестер што може да се пере и не ја задржува влагата. Ѓонот е нелизгачки, антистатик, со висока флексибилност и отпорен на ниски температури (-20*С). Имаат шокабсорбер на пета и отпорни се на абење. Големини: 37-48 EN 345:2011 CLASS II Потекло: Италија</p>	пар	150	622,50	93.375.00	16.807.50
2	<p>Работни чевли S3 за градежни работници со метално капаче</p> <p>Состав : говедски кожни длабоки - челична капа , антистати, отпорни на вода масла и киселини двојно вбризанг нелизгачки ѓон од PU отворен на абење и дебелина на природна хидрофорбирана кожа од мин.1.8мм Дебелина на ѓонот на предниот дел од 2,5 до 3, 5 см со благо зголемување кон задниот дел од 4 до 5, 5 см Величина : 39-46 според : MKC EN ISO 20345:2012 или еквивалентно</p>	<p>Чевли високи изработени од хидрофобирана кожа и рефлектирачки елемент во областа на петата. Поставата е дишечка и ја абсорбира влагата. Влошката е анатомска, антистатска. Ѓонот е PU/PU а заштитата е метална. EN 20345:2011 Потекло: Кина</p>	пар	130	840,5	109.265.00	19.667.70

Вкупна цена за дел 2 (без ДДВ) со бројки 202.640.00 ден

Вкупна цена за дел 2 (без ДДВ) со букви двестаидвеилјадисестотиниичетириесетденари

Вкупна цена за дел 2 (со ДДВ) со бројки 239.115.00 ден

Вкупна цена за дел 2 (со ДДВ) со букви тристаосумдесетичетириилјадиидеведесетденари

Понудувачот задолжително ја пополнува колоната 3 од овој образец.

Скопје 03.03.2021
Место и датум

Одговорно лице
Никола Георгиев
потпис и печат